

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 14

Год. XVIII

20 ноември 2015 г.

Примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

33-та седница

Совет на општина Василево

1. **ПРОГРАМА** за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2015 година.....03
2. **ОДЛУКА** за формирање на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво.....03
3. **РЕШЕНИЕ** за формирање на привремена комисија за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2016 година04
4. **ПРОГРАМА** за социјална заштита во општина Василево за 2016 година.....05
5. **ПРОГРАМА** за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2016 година.....09
6. **ПРОГРАМА** за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици по населени места во општина Василево во 2016 година.....10
7. **ПРОГРАМА** за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2016 година.....12
8. **ПРОГРАМА** за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2016 година.....15
9. **ПРОГРАМА** за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2016 година.....16
10. **ПРОГРАМА** за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2016 година.....17
11. **ПРОГРАМА** за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2016 година.....18
12. **ПРОГРАМА** за начинот за пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Василево за 2016 година.....20

13. ПРОГРАМА за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2016 година	23
14. ПРОГРАМА за уредување на градежно земјиште во индустриската зона на општина Василево за 2016 година.....	24
15. ПРОГРАМА за уредување просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2016 година.....	26
16. ПРОГРАМА за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2016 година.....	27
17. ПРОГРАМА за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2016 година.....	28
18. ОДЛУКА за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево.....	29
19. ПРОГРАМА за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2015/2016 година во зимски услови.....	33
20. ЗАКЛУЧОК за усвојување на Деловникот за работа на Совет на млади на општина Василево.....	36
21. ОДЛУКА за определување организатор на Новогодишно-Божиќниот турнир Василево 2015/2016 година.....	36
22. ОДЛУКА за одобрување на финансиски средства на Струмичка Православна Епархија црковен одбор с Пиперево.....	37
23. ОДЛУКА за одобрување на помош во градежни материјали на Црковниот одбор на с Радичево.....	38

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2015 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на 13.11.2015 година.

Бр.09-3746/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

1.10 Изработка на локална урбанистичко планска документација за КП бр.1359 КО Градошорци 300.000,00 денари

Член 2

Во точка 3 Финансирање по бројките 1.4 се додава нова бројка 1.8 и бројка 1.10 а по бројките 1.7 се додава нова бројка 1.9 и гласи :

Средствата за активностите предвидени во точка 1.1; 1.2: 1.3; 1.4; 1.8 и 1.10 ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево.Средствата за активностите предвидени во точка 1.5; 1.6: 1.7 и 1.9 немаат финансиски импликации на Буџетот на општина Василево за 2015 година и истите ќе се обезбедат од физички лица.

Бр.08-3746/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р.

* * *

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.1/09, бр.124/2010, бр.18/2011), член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 8 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2015 година

Член 1

Во точка 2 . Планирани активности се додаваат три нови потточка 1.8 , 1.9 и 1.10 кои гласат :

1.8 Изработка на локална урбанистичко планска документација за дел од КП бр.405 КО Нова Маала - 60.000,00 денари

1.9 Измена и дополнување на Урбанистички план за вон населено место Градошорци, КО Градошорци.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за формирање на Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3747/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5 /02), член 158 став 1 од Законот за правда за децата (службен весник на РМ бр. 148/13) и член 21 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за формирање на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво

Член 1

Се формира Општински совет за превенција од малолетничко престапништво во општина Василево.

Член 2

Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво се состои од 11 членови.

Член 3

За членови на Општинскиот совет за малолетничко престапништво се именуваат преставници од:

- Вработени граѓани од општина Василево во СВР Струмица (1)
- Вработени граѓани од општина Василево во ПЕ на Министерството за труд и социјална политика (1)
- Советот на родители во основните училишта (од секое училиште по еден претставник)
- Здруженија на граѓани и фондации, (кои работат на полето на заштитата и правата на децата)
- медиуми (1)

Член 4

Членовите се именуваат за време од пет години со право на повторен избор,

Член 5

Општинскиот совет за малолетничко престапништво :

- донесува годишна програма за своја работа што ја усвојува советот на општината
- донесува деловник за своја работа
- врши работи за следење на состојбите и покренува

иницијатива за нивно

подобрување , и

- развива програми за вклучување на локалната заедница во превенција на малолетничкото престапништво и третманот на малолетните сторители на кривичните дела и прекршоци,

Член 6

За својата работа општинскиот совет најмалку еднаш годишно го известува Советот на општина Василево и Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво .

Член 7

Програмата на општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво се финансира врз основа на финансиски план од буџетот на општината и од други средства.

Бр.08-3747/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Решението за формирање на привремена Комисија за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2016 година , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09–3748/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) член 21 точка 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и бр.10/06) и член 113 од Деловникот на Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.01 / 07), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 13.11.2015 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за формирање на привремена Комисија за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2016 година

1. За членови на Комисија за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2015 година се избираат:

- Иван Ристов - претседател
- Драги Митев - член
- Билент Исинов - член
- Марјан Јанев - член
- Душко Атанасов - член

2. Оваа Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-3748/1 Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
Василево Душко Атанасов с.р.

весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за социјална заштита во Општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3749/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и член 22 став 1 точка 7 од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 112 став 2 од Законот социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50 /97) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр..04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

за социјална заштита во
Општина Василево за 2016

ВОВЕД

Во насока на подобрување на условите на локално ниво во сферата на социјалната заштита, општина Василево прави напори да во рамките на своите можности да се вклучи посебно и порганизирано во решавање на проблемите кои произлегуваат од оваа тематика. Појдовна основа за тоа е Законот за социјална заштита и ингеренциите кои произлегуваат од него, односно во делот на создадените обврски кон општините да организираат и обезбедат социјална заштита согласно специфичните потреби за социјалната заштита за своите граѓани. Согласно постојниот Закон, општина Василево во рамките на своите можности и во зависност од потребите на граѓаните ја планира и организира

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен

и спроведува социјална заштита на граѓаните од своето подрачје преку донесување сопствени развојни програми согласно со специфичните потреби.

ЦЕЛИ

Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе им обезбеди социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба самостојно да ја остварат својата социјална сигурност. Односно ќе обезбеди организирање на социјалната заштита преку организирање и развивање на облици и форми на давање социјални услуги на одделни групи на граѓани кои се нашле во состојба на социјален ризик.

Целни групи кои ќе бидат опфатени со Програмата со социјална заштита се сите граѓанит од општина Василево кои во моментот на своето живеење и делување биле зафатени или погодени од одредени социјални ризици.

ПРИОРИТЕТИ

Со Програмата се предвидува фокусот на активностите на општина Василево во областа на социјалната заштита, да биде насочен кон остварување на приоритетните цели на оваа Програма и тоа:

- создавање на услови за помагање на деца на улица (деца без родители и родителска грижа);
- помош за лица со инвалидност;
- помош за деца со воспитно-социјално проблеми;
- помош за деца со пречки во менталниот и телесниот развој;
- помош за деца од еднородителски семејства;
- помош на лица-жртви на семејно насилство;
- помош на лица изложени на социјален ризик;
- помош на лица засегнати со злоупотреба на алкохол и дрога;
- помош на стари лица без семејна грижа;

Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе обезбеди социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба самостојно да ја остваруваат својата социјална сигурност и кога се во исклучително тешка состојба

АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕ ОД СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

. Општина Василево според бројот на населението од последниот попис во 2002

година брои 12 121 жители со 15-ет населени места.

За да се изработи социјална карта на граѓаните на општина Василево потребни се подолгорочна анализа на социјалните ризик фактори, што во моментот не сме во можност да го направиме. Општината се уште не располага со свои податоци и евиденција за сите социјални категории на своето подрачје и работи само со подесени одредени барања од оваа област. За порганизирана социјална заштита ги кориситме податоците од Проектот Заедно сме посилни во кои беа опфатни четри категории на социјално ранливи групи.

Проектот се реализираше за потребите на Општината со цел да се утврдат најзастапените социјално ранливи категории на теренот на општина Василево.

Најзастапени од социјално ранливите категории на групи се:

- стари лица без семејна грижа;
- деца со посебни потреби;
- лица со телесна попреченост;
- деца со еднородителски семејства;.

Од наведените категории најзастапени се стари лица без семејна грижа.

Според потребите на социјално ранливите категории се евидентирани следниве потреби:

Р.Бр,	социјално категории	ранливи	потреби	%
1.	стари лица без семејна грижа		-потреба од посета на лекар во домашни услови -нередовност во снабдување на храна и лекови -неможност за одржување хигена во својот дом -чувство на осаменост и отфрленост -минимални пензии	1,84
2.	лица со телесна попреченост		-постојани приматели на социјална парича помош -многу малку има запослено лица од оваа група и покрај сите услови кои ги нуди држават, запослувањето на ваквите лица е многу малку	0,87
3.	деца со посебни потреби		-обезбедени со социјална парична помош -потреба од дополнителни услуги	0,20
4.	деца со еднородителски семејства		- не обезбедени со доволно финансиски средства	0,02

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за потребите на граѓаните од областа на социјална заштита во Општина Василево за 2016 година, ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2016 година. Вкупно обезбедени финансиски средства: 720 000 денари.

Овие финансиски средства ќе се користат за категориите на граѓани кои се наоѓаат во исклучително тешка состојба и во специфични услови и тоа:

1. Лица со телесна попреченост -----од 1000 до 3000 денари
2. Деца на улица (деца без родители и родителска грижа-- од 1000 до 3000 денари
3. Деца со посебни потреби ----- од 1000 до 3000 денари
4. Деца со воспитно-социјални проблеми----- од 1000 до 3000 денари
5. Деца од еднородителски семејства ----- од 1000 до 3000 денари
6. Лице изложени на социјален ризик ----- од 1000 до 3000 денари
7. Стари лица без семејна грижа ----- од 1000 до 3000 денари
8. Лица со здравствени проблеми ----- од 1000 до 3000 денари
9. Лица погодени од елементарни непогоди ----- од 1000 до 3000 денари

Разгледувањето на барањата од граѓаните ќе го врши Градоначалникот на општина Василево, секое барање поединечно и средствата ќе се уплаќаат на трансакциска сметка на граѓанинот.

Програмата за социјална заштита за 2016 година ќе се реализира со следната динамика, потребните средства и начинот на обезбедување на истата:

Р. бр	Активности	Период	Носител	Обезбедување на средства			Вкупно	
				МТСП	Општина	Донации		
1.	Помош на ранливи групи	12 м.	Општина		70 000		70 000	
	Елементарни непогоди				70 000		70 000	
	Клубови за стари лица				70 000		70 000	
	Вршење превоз на храна за народна кујна				50 000		50 000	
	Деца од еднородителски семејства					20 000		20 000
	Лица изложени на социјален ризик						30 000	
2	Лица со посебни потреби	12 м.	Општина		30 000		30 000	
	Лица со телесна попреченост				50 000		50 000	
	Подобрување на услови за живот				70 000	30 000	100 000	
	Посета на семејства и установи				40 000		40 000	
3	Услуги на ранливи групи	12м.	Општина		50 000		50 000	
	Лица со здравствени проблеми				50 000		50 000	
	Сервисни служби за домашна нега и помош				30 000		30 000	
	Трибини за семејно насилство и малолетничка деликвенција			По потреба		10 000		10 000
	Социјални пакети					50 000		50 000

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Програмат за социјалната заштита на Општина Василево за 2016 влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-3749/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09–3750/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр. 111/08) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03, 08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната

ПРОГРАМА

за заедничка потрошувачка во општина
Василево за 2016 година

I. Општи одредби

Со оваа програма се утврдуваат објектите и активностите за одржување на заедничката потрошувачка во Општина Василево за 2016 година, видот и обем на работите што треба да се извршат, финансиските средства временски рокови за извршување, динамика, начин на вршење на работите, одржување на постоечките и поставување на соодветни садови за фрлање на отпадоци на јавните површини и на отворените простори пред јавните објекти.

Согласно одредбите на Законот за комунални дејности („Сл. Весник на РМ“ бр.95/12, 163/13 и 42/14) постојат повеќе видови на објекти на комуналната инфраструктура кои служат за задоволување на заедничката потрошувачка и според Законот за

Јавна чистота („Сл. Весник на РМ“ бр.130/10 пречистен текст, 23/11, 53/11, 80/12 и 163/13) се уредуваат условите и начинот на одржувањето на јавната чистота, површините и објектите на кои се врши одржувањето на јавната чистота, собирање на смет и чистење на снег и мраз во зимски услови. Овие надлежности се од јавен интерес и се обврска на единиците на локалната самоуправа.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка е континуиран процес како и одржувањето на јавната чистота, кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните површини, на отворените простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување. Сопствениците, односно корисниците на отворени простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го отстрануваат сметот од истите.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини во општина Василево го врши ЈПКД „Турија“ – Василево, за сметка на општина Василево.

II. Видови на објекти и услуги кои спаѓаат во задоволувањето на заедничката потрошувачка

Објекти кои ќе се одржуваат со оваа програма се:

- Локални патишта и улици со вертикална и хоризонтална сигнализација, велосипедски патеки, кејови и јавни површини;
- Гробишта;
- Паркови, зелени површини, парк шуми и рекреативни зелени површини и карактеристични пејсажи;
- Рекреативни објекти (детски игралишта, спортски патеки и игралишта и
- Одводни канали и речни корита.

Одржувањето на сите овие објекти спаѓаат во услуги кои ЈП Турија ги врши за сметка на општина Василево.

III. Обем, динамика и начин на извршување на работите.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини во општина Василево ќе се врши по следниот обем и динамика:

- Двапати годишно ќе се косат банкните на локални патишта и улици;
- Еднаш годишно ќе се обновува и поправа вертикална и хоризонтална сигнализација;
- Еднаш месечно косење на зелените површини во сите населени места;
- Трипати месечно чистење на влезната улица во с Василево до Домот на културата, тротоарите и паркинг просторот пред Училиштето;
- Еднаш месечно чистење и косење на гробишта во сите населени места;
- Еднаш месечно чистење и косење на фудбалските терени во сите населени места;
- Еднаш годишно чистење на одводни канали и речни корита во сите населени места
- Двапати годишно во месец април - мај и септември - октомври ќе се изврши сечење на гранки на дрвја кои сметат на влезните локални патишта во сите населени места.
- За одржување на јавната чистота на јавните површини ќе се постават садови – корпи за фрлање на отпадоци во сите населени места;
- Во општинскиот центар и во централните делови на населените места ќе се постават контејнери и пепелници за гаснење и фрлање на догорчиња од цигари.
- За одржување на јавната чистота, ќе се набават и постават канти – садови од 120 литри.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини во општина Василево ќе се врши дење во работно време од 8,00 до 16,00 часот.

IV. Финансиски средства

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за заедничка потрошувачка во Општина Василево за 2016 година ќе се обезбедат од домаќинствата и правните субјекти во сите населени места во Општина Василево.

Овие средства ќе ги наплаќа општина Василево еднаш годишно по 240 денари од домаќинство и правните лица.(согласно одлуката која е донесена по 20 денари месечно).

- 2841 домаќинства и 46 правни лица х 240 денари вкупно 692880 денари.

Овие прибрани финансиски средства ќе се користат за одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини во општина Василево.

V .Завршни одредби

Програмата за заедничка комунална потрошувачка во Општина Василево за 2016 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Василево “.

Бр.08-3750/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во Општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3751/1
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 52 точка 3 од Законот за јавните патишта („Сл. весник на РМ“ бр. 84/08) и член 21 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03, 08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици по населени места во општина Василево во 2016 година

Врз основа на увид на лице место и врз основа на Законот за безбедност во сообраќајот, Општина Василево ја има согледано потребата од поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици по населени места во општина Василево

1.Вертикална сообраќајна сигнализација се предвидува да се постави на локалните патишта и улици во општина Василево во населените места и тоа:

Населено место Василево;

- На излез од Василево на раскрсница со регионален пат знак „задолжително запирање“ (202);
- На влез во Василево на раскрсница со регионален пат знак „крстосување со пат со првенство на минување“ (201)
- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој означува свртување на лево спрема село Пиперево;
- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој означува свртување на десно спрема село Пиперево;
- На локален пат на клучка кај дом на култура во Василево знак „задолжително запирање“ (202);
- На раскрсница кај пошта во Василево знак „задолжително запирање“ (202) поточно од страната на патот за црквата,
- Пред училиштето во Василево два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден и
- На локален пат за Пиперево на клучка кај Добрејци знак „задолжително запирање“ (202).

Населено место Пиперево:

- Пред училиштето во Пиперево два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден и

Населено место Градошорци:

- На локална улица на излез од „чифликот“ во Градошорци знак „задолжително запирање“ (202)
- На локален пат во Градошорци, кај Пеловски, два знака „двојна кривина или повеќе кривини едноподо друго од кои првата е на десно“ (104.2);
- На излез од Градошорци да се замени знакот „патоказна табла“ (404) каде во лево да се наоѓа Радовиш а во десно Струмица бидејќи е искршена и

Населено место Ангелци:

- Пред улицата која излегува од подрачното училиштето во Ангелци два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден.
- На локален пат во Ангелци, кај Нанчо, два знака „двојна кривина или повеќе кривини едноподо друго од кои првата е на лево“ (104.1);
- На локална улица на кај „бунарот“ во Ангелци знак „задолжително запирање“ (202);
- На локална улица на излез од гробиштата во Ангелци знак „задолжително запирање“ (202) и
- На локална улица на излез кај „Хаџијски“ знак „задолжително запирање“ (202);

Населено место Едрениково:

- На локален пат пред влез во Едрениково „претпатоказ“ (403) кој означува свртување на десно спрема село Трибичино и
- На излез од Едрениково знак „задолжително запирање“ (202)

Населено место Радичево:

- На излез од Радичево (новиот излез) знак „задолжително запирање“ (202);

Населено место Дукарино:

- На излез од Дукарино знак „задолжително запирање“ (202).

Населено место Доброшинци:

- На локален пат за Доброшинци при исклучување од патот за брана Турија знак „задолжително запирање“ (202);
- На локален пат за Доброшинци при исклучување од патот за брана Турија „патоказна табла“ (404) за Доброшинци, Нова Маала, Висока Маала и Чанаклија;
- На локален пат во Доброшинци кај „Маринчо“, претпатоказ“ (403) за Нова Маала десно и Висока Маала лево;
- На локален пат од Висока Маала знак „задолжително запирање“ (202).
- Пред училиштето во Доброшинци два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден.

Населено место Нова Маала:

- Пред училиштето во Нова Маала два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден
- На локален пат за Нова Маала на раскрсница со пат за Чанаклија „претпатоказ“ (403) за Чанаклија во десно и
- На локален пат за Чанаклија на раскрсница со пат за Нова Маала знак „задолжително запирање“ (202).

Населено место Чанаклија:

- На локален пат Гечерлија – Чанаклија знак „ограничување на брзината“ (235) на 50 км/ч;
- На локален пат Гечерлија – Чанаклија, кај мостот на реката, два знака „двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е на десно“ (104.2).
- Пред училиштето во Чанаклија два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден.

2. Хоризонтална (вештачки издадености) сообраќајна сигнализација се предвидува да се постави на локалните улици во општина Василево во населените места и тоа:

- Василево пред училиштето од двете страни
- Пиперево пред училиштето од двете страни
- Доброшинци - пред училиштето од двете страни
- Нова Маала - пред училиштето од двете страни и
- Ангелци - пред училиштето од двете страни

За реализација на програмата се потребни финансиски средства во износ од 400.000 денари.

Овие финансиски средства ќе се наменат за:

- Хоризонтална (вештачки издадености) сообраќајна сигнализација-----80.000 ден.
- Вертикална сообраќајна сигнализација -----320.000 ден.

Средства за реализација на програмата ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево,

Начинот и динамиката на реализацијата на оваа програма зависи од приливот на финансиските средства.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево,,.

Бр.08-3751/1 Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
Василево Душко Атанасов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за одржување и проширување на јавното осветлување на подрачјето на општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3752/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 13 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2016 година

Врз основа на член 21 точка 13 од Статутот на општина Василево, обврска на Советот е да донесе Програма за јавното осветлување. Поконкретни одредби кои се однесуваат на оваа комунална дејност се содржани во Законот за локална самоуправа, Законот за комунални дејности и Законот за комунални такси, како и со Одлуката за комунален ред на општина Василево.

Средствата за финансирање на одржувањето и проширувањето на уличното осветлување се предвидени во Буџетот на општина Василево во Програмата ЈЗ - јавно осветлување, и од комуналната такса за улично осветлување регулирана со Закон за

комунални такси (Сл.весник на РМ бр.92/07) која изнесува 25 к.вати по броило. Оваа комунална такса се наплаќа од граѓаните заедно со наплатата за потрошена електрична енергија. Овие средства ги прибира ЕВН - КЕЦ - Струмица и истите ги уплатува на жиро сметка на општина Василево и тоа по 139.75 денари по броило за физичките лица и 1397, 50 денари за правните лица.

Бројот на иматели на броила од категоријата потрошувач - домаќинства во текот на годината е променлив, бидејќи во текот на годината има ново пријавени домаќинства, а има и домаќинства кои се одјавуваат бидејќи имаат сезонска потреба од електрична енергија за време додека се вратени од странство.

Моментално на територијата на општина Василево има регистрирано 3159 потрошувачи од кои 3103 се активни домаќинства и 191 деловни субјекти.

Во нашата програма ќе ги опфатиме сите 3.294 активни броила.

Во општина Василево мрежата за јавно осветлување се напојува од 29 трафостаници во кои се наоѓаат блокови за јавно осветлување опремени со броила за мерење на потрошената електрична енергија.

Моменталната состојба со улично осветлување е дадена во табела.

Ред Бр.	Населено место	Број на домаќинства	Број на светилки	Просечен бр. на домаќинства по светилка
1.	Василево	700	197	3,55
2.	Градошорци	511	132	3,87
3.	Ангелци	249	76	3,28
4.	Пиперево	388	113	3,43
5.	Владевци	177	83	2,13
6.	Сушево	190	75	2,53
7.	Радичево	163	80	2,04
8.	Дукатино	111	62	1,79
9.	Доброшинци	224	68	3,29
10.	Нова Маала	205	82	2,50
11.	Чанаклија	145	36	4,03
12.	Висока Маала	85	18	4,72
13.	Седларци	81	44	1,84
14.	Едрениково	55	37	1,49
15.	Требичино	10	9	1,11
	ВКУПНО:	3294	1112	2,96

Од табелата се гледа дека во просек доаѓат 2.96 домаќинство на едно сијалично место. Најдобра е состојбата во следните населени места Требичино, Едрениково, Дукатино, Радичево, Седларци и Владевци, добра во Сушево, Нова Маала, Ангелци и Доброшинци а полоша во населеното место Василево, Пиперево, Градошорци, Висока Маала и Чанаклија.

При поставувањето на новите светилки основен критериум ќе биде бројот на броила (домаќинства) и должина на населеното место, односно густина на населеност.

Во текот на 2016 година се планира да се постават нови арматури во населените места.

Табела 2

Ред Бр.	Населено место	Број на домаќинства	Нови сијалични места	Линии (во метри) кабел
1.	Василево	700	12	3000
2.	Градошорци	511	10	2000
3.	Ангелци	249	3	2000
4.	Пиперево	388	8	600
5.	Владевци	177	5	500
6.	Сушево	190	10	1200
7.	Радичево	163	4	400
8.	Дукатино	111	6	600
9.	Доброшинци	224	8	500
10.	Нова Маала	205	7	1400
11.	Чанаклија	145	8	500
12.	Висока Маала	85	4	200
13.	Седларци	81	6	300
14.	Едрениково	55	4	400
15.	Требичино	10	3	100
16.	Инд.зона кон Карбино 33 столба	/	12	2000
17.	Инд.зона кон Струмица 14 столба	/	8	1500
	ВКУПНО:	3294	118	17200

Со вака извршеното проширување во општина Василево сметаме дека јавното осветлување ќе ги задоволи потребите на граѓаните, бидејќи за 3 294 корисници би имало 1230 сијалични места или на секои 2.68 домаќинства доаѓа 1 сијалично место.

Поставувањето на повеќе кабел во некои населени места се должин а тоа што ЕВН КЕЦ Струмица во тие населени места врши дислокација и повлекување на сопствениот кабел за улично осветлување, а локалната самоуправа мора да постави свој кабел.

Сметаме дека вака поставеното јавно осветлување треба да настојваме да го одржуваме во исправна состојба.

За реализација на Програмата неопходни се финансиски средства кои се предвидени во буџетот на општина Василево.

Вкупен износ на финансиски средства се 5.500.000,00 ден. од кои:

- 3.500.000,00 ден. за потрошена електрична енергија;
- 2.000.000,00 денар за тековно одржување

Реализацијата на Програмата за улично осветлување и нејзината динамика најмногу зависи од процентот на наплата односно од прибирањето на изворните приходи од населението.

Бр.08-3752/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за спорт и рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година

Бр.09-3753/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на **13.11.2015** година ја донесе следната:

Програма

за спорт , рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2016 година

Во оваа програма на предлог на градоначалникот се опфатени сите активности во областа на спортот и културата во општина Василево при што средствата ќе бидат обезбедени Буџетот на општина Василево.

член 1

Приходите потребни за извршување на оваа програма ќе бидат обезбедени од:

1. Основниот буџет на општина Василево средства во висина од 3.005.000 дена
Вкупно: 3.005.000 денари

член 2

L00. Програма спорт и рекреација
Трошоците за извршување на наведената програма се:

- ✓ Велигденски турнир во мал фудбал каде се потребни средства од ---250.000 денари;
- ✓ Манифестацијта ден на празот што се одржува како традиција од 200.000 денари;
- ✓ Маршот за Варварица по повод денот на формирањето на НОО од -----50.000 денари;

- ✓ Ден на општината 16 Декември средства во висина од 100.000 денари;
 - ✓ Меморијален турнир во мал фудбал во с.Пиперево 25.000 денари;
 - ✓ Турнир во мал фудбал по повод празникот во Чанаклија 20.000 денари;
 - ✓ Турнир во мал фудбал во с.Ангелци 100.000 денари
 - ✓ Турнир во мал фудбал во с.Седларци 50.000 денари
 - ✓ Турнир во одбојка во Сушево по повод празникот М.Богородица 10.000 денари;
 - ✓ Турнир во одбојка во с.Нова Маала по повод празникот Г.Богородица 25.000 денари;
 - ✓ Турнир во кошарка во с.Владиевци по повод верскиот празник Г.Богородица 25.000 денари;
 - ✓ Турнир во трка на коњи во Василево по повод Ѓурѓовден 10.000 денари;
 - ✓ Натпревар во стрелаштво по повод денот на ловот 20.000 денари;
 - ✓ Новогодишен и божиќен турни по повод божиќните празници од: 200.000 денари;
 - ✓ Манифестација 19-Јули ден на напредната младина во с.Радичево од: 5.000 денари;
 - ✓ Натпревар во влечење на трупци во с.Василево по повод празникот Водици 15.000 денари;
 - ✓ Учество на карневалски настани 250.000 денари;
 - ✓ Средства за стимулација и наградување на талентирани спортисти 100.000 денари;
 - ✓ Турнир во мал фудбал „Илинден“ Радичево 25.000 денари;
 - ✓ Курбан Бајрамски турнир во фудбал во с.Градошорци 25.000 денари;
 - ✓ Ѓурѓовденски средби- с.Едерниково 100.000 денари
 - ✓ Други манифестации кои се одржуваат во општина Василево од: 200.000 денари
- Вкупно:1. 805.000 денари

Во текот на годината потрбени ни се средства за субвенционирање на спортските клубови во нашата општина и тоа за:

- ✓ Фудбалски клуб од Василево средства во висина од: 350.000 денари;

- ✓ Одбојкарскиот клуб од с.Сушево средства во висина од: 350.000 денари;
 - ✓ Фудбалски клуб „Единство“ од с.Пиперево 100.000 денари;
 - ✓ Сите спортски клубови во сите населени места во општината од: 100.000 денари
 - ✓ Училишен спорт 200.000 денари
- Вкупно:1.100.000 денари

Во текот на годината за спроведување на оваа програма ќе имаме потреба од ангажирање на надворешни лица за спроведување на сите манифестации во текот на годината средства во висина од: - 100.000 денари

член 3

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-3753/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3754/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 14 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната:

Програма

за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2016 година

Вовед:

Во програмата изградбата и реконструкцијата на системите за водоснабдување како дел од надлежноста за комунални дејности за 2016 година предвидени се одредени активности за кои ќе бидат обезбедени средства преку трансфери од страна на поделни министерства и од сопствени приходи во буџетот за 2016 година.

член 1

За реализација на наведената програма предвидени се средства од:

- Трансфери на средства од Министерството за животна средина и просторно планирање секторот за води и од Буџетот на општина Василево 2.000.000 денари;
Вкупно: 2.000 000 денари

Средствата ќе бидат искористени за следните капитални програми:

JG. Реконструкција на системи за водоснабдување во општина Василево

- ✓ Реконструкција на водоводна мрежа во сите населени места 1.000.000 денари;

Вкупно: 1.000.000 денари

JG. Одржување на системи за водоснабдување во с.Доброшинци-Нова Маала

- ✓ Изолација на резервоарот во с.ДоброШинци средства од: 1.000.000 денари

Вкупно: 1.000.000 денари

Вкупно: 2.000.000 денари

член 2

Овие трошоци (како капитални), исклучиво се однесуваат за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во сите населени места во општина Василево.

член 3

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-3754/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3755/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Vasilevo на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната:

Програма

за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2016 година

Во текот на 2016 година предвидени се одредени активности од областа на економскиот развој во повеќе области во општината како што се:

- ✓ Поттикнување на граѓаните со определени обуки за планирање на своето производство преку современи мерки на стопанисување;
- ✓ Изработка на свои проекти за заштита на животната средина и конкурирање во сите невладини организации кои објавуваат потреба од вакви проекти;
- ✓ Учество во заеднички проекти во југоисточниот регион на десетте општини од областа за расчистување на цврстиот отпад и друг отпад како и други (заеднички) проекти;
- ✓ Учество во заеднички проекти во ИПА фондовите кои ќе почнат да се спроведуваат во 2016 година особено за прекуграничната соработка со општини од соседна Бугарија и други соседни држави;
- ✓ Покривање на трошоците за извршените услуги во областа на надзорот.

член 1

За потребата од реализација на оваа програма како приходи ќе ги користеме средствата од основниот буџет од: 3.650.000 денари

член 2

G1. Поддршка на локалниот економски развој

Во оваа програма ќе предвидиме средства за следните активности:

- ✓ Трошоци за комунални услуги во висина од 50.000 денари;
- ✓ Средства за набавка на ситен инвентар, списанија и канц. материјал од 100.000 денари;
- ✓ За субвенционирање на заеднички проекти средства од 900.000 денари;
- ✓ За изготвување на свои проекти средства во висина од 1.700.000 денари;
- ✓ Средства за ангажирање на надворешни експерти во наведената област од 200.000 денари;

- ✓ Средства за поддршка и наградување на талентирани ученици 100.000 денари;
 - ✓ Средства за ЗЕЛС и Центарот за развој на Југоисточниот регион 300.000 денари;
 - ✓ Поддршка на Младински совет 300.000 денари
- Вкупно: 3.650.000 денари

член 3

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-3755/2
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програма за изградба,реконструкција,одржување и заштита на локалните патишта и улици на општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3756/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 т. 6 од Законот за локална Смоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 12 од Статутот на општина Василево („Сл. Гласник на ОВ“ бр. 04/03, 08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2016 година

Појдовна основа при изготвувањето на оваа Програма за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2016 година е портебата на населените места за подобрување на условите во комуналната свера. За реализација на Програмата финансиски средства ќе се обезбедат од следните извори на средства:

- Агенцијата за државни патишта планираме средства во износ од 2.300.000 денари.
 - Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој (АФПРЗ) средства во износ од 25.000.000 денари.
 - Министерство за финансии на РМ средства во износ од 3.500.000 денари.
 - Буџет на општина Василево средства од регистрација на моторни возила во износ од 350.000 денари.
 - Буџет на општина Василево средства од експлоатација на минерални суровини средства во износ од 6.500.000 денари.
 - Дел од средства за уредување на градежно земјиште износ од 2.500.000 денари.
 - Приходи од надоместок за стекнување на право за користење на градежно земјиште средства во износ од 7.100.000 денари
- Вкупно потребни финансиски средства 47.250.000 денари

Предлагам во Програмата за оваа година приоритет да дадеме на следните активности.

1. Локални патишта

-Изградба на локален пат Василево – Градашорци во должина од 650 метри, износ на средства ----- 10.000.000 денари.

-Изградба на дел од локален пат Нова Маала - Чанаклија во должина од 1000 метри, износ на средства ----- 5.000.000 денари.

-Реконструкција на локален пат клучка Мал одмор до Владевци во должина од 2000 метри, износ на средства ----- 3.000.000 денари.

Вкупно за локални патишта: 18.000.000 денари

2. Изградба на улици

-Улица во Ангелци за пристап до црква во должина од 200 метри 2.000.000 денари

-Изградба на улица покрај порој во с.Сушево во должина 1200 м 16.000.000 денари

-Улица во Владевци 300 м 800.000 денари

-Улица во Василево 600 м 4.000.000денари

-Улица во Пиперево 250 метри-2.000.000денари

-Улица во Доброшинци 150м 450.000 денари

- Улица во Едерниково 200 1.000.000 денари

- Улица во Висока Маала 200 м1.000.000денари

Вкупно за улици:27.250.000 денари

3. Изградба на пешачка патека во Владевци од десната страна во Владевци

на магистралниот пат А-4, од бензинска помпа до раскрсница за влез во с. Сушево во должин аод 250 метри ----- 2.000.000 денари.

Вкупно за пешачка патека: 2.000.000 денари.

Динамиката за реализација на програмата ќе биде во зависност од приливот на средствата од Агенцијата за државни патишта, од приливот на средствата од промет на недвижности и надомест за стекнување на права за користење на градежно земјиште, како и во зависност и динамиката на прибирањето на финансиските средства од надоместокот за уредување на градежното земјиште во општина Василево.

Бр.08-3756/1

17.11.2015г.

Василево

Совет на општина Василево

Претседател,

Душко Атанасов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3757/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 84 став 1 и член 85 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр.15/2015 г.) и член 21 став 1 точка 8 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр.04/03, 08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната

ПРОГРАМА

За начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2016 г.

Програмата за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2016 год. опфаќа:

- I. Подрачјето со поблиску определување на земјиштето кое ќе се уредува;
- II. Обемот на уредување и степенот на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации;
- III. Надоместок за уредување на градежно земјиште - приходи;
- IV. Намена на средствата - расходи;
- V. Надоместок за експропријација на земјиште;
- VI. Динамика на извршување на програмата;
- VII. Преодни и завршни одредби.

I. Подрачјето со поблиску определување на земјиштето кое ќе се уредува

Како градежно земјиште се смета изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на општина Василево, а кое се наоѓа во опфатот на градежниот реон

предвиден за изградба на сите видови објекти според Генералниот урбанистички план за населба Василево, Урбанистички документации за населено место, Урбанистички план вон населено место, Локална урбанистичка документација или Општ акт и Одлуки за начинот на изградба во населените места кои немаат урбанистичка документација.

Утврдување на градежното земјиште надвор од градежниот опфат ќе се врши со донесување одлука на Советот на општината и согласност од надлежното Министерство, врз основа на изработен урбанистички план вон населено место.

II. Обем на уредување и степен на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации.

Под обем на уредување и степен на опремување на градежното земјиште се подразбираат :

- Подготвителни работи
 - Прибавување изводи од урбанистички планови
 - Прибавување услови за планирање на просторот
 - Изготвување и донесување на урбанистички планови
 - Геодетско снимање и изработка на геодетски подлоги;
 - Изготвување на елаборати за расчистување на имотно-правни односи;
 - Расчистување на имотно - правни односи;
 - Изработка на инвестиционо техничка документација.
- Обемот на уредување на градежното земјиште, односно степенот на опремување со комунални инсталации опфаќа:
 - Изградба на улици;
 - Изградба на улична водоводна мрежа
 - Изградба на улична фекална и атмосферска канализациона мрежа и прочистување на отпадни води
 - Изградба и одржување на улично осветлување;
 - Озеленување на јавни површини;

Степенот на уредувањето и опремувањето на градежното земјиште ќе се врши од средствата добиени како

надоместок за уредување на градежното земјиште утврден со оваа Програма и ќе се реализира согласно динамиката на прибирање на средствата. Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучници на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

III. Надоместок за уредување на градежно земјиште.

Изворите на средства, односно приходите за финансирање на активностите за реализирање на предвидените работи и објекти по Програмата за 2016 година се од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

Висината на надоместокот на трошоците за уредување на градежно земјиште се определува со Програмата за уредување на градежно земјиште за тековната година.

Надоместокот на трошоците за уредување на градежно земјиште се утврдува по метар квадратен (м²) нето корисна стамбена или деловна површина што ќе се гради, согласно заверената техничка документација - Главен проект за изградба, а се наплаќа пред издавање на Одобрението за градба.

Во текот на 2016 година висината на надоместокот за населбите Василево, Ангелци, Градашорци, Пиперево, Владеви, Сушево и Нова Маала кои имаат Генерален урбанистички план, урбанистичка документација за населено место или Општ акт ќе изнесува:

-за индивидуални стамбени згради **200,00 ден.**
 -за помошни објекти **100,00 ден.**
 -за јавни објекти **600,00 ден.**
 -за деловен простор **600,00 ден.**

-за пренамена на објект од станбен во деловен простор се плаќа разликата на цената од станбен во деловен простор;

- кога се руши објектот се плаќа надоместок само за разликата помеѓу површината на објектот кој се руши и новиот објект што се гради;

За населбите Едрениково, Седларци, Доброшинци, Радичево, Дукатино и Чанаклија

кои имаат утврден градежен опфат висината на надоместокот ќе изнесува:

-за индивидуални стамбени згради 150,00 ден.
 за помошни објекти 80,00 ден.
 за јавни објекти 300,00 ден.
 за деловни објекти 300,00 ден.

-за пренамена на објект од станбен во деловен простор се плаќа разлика на цената од станбен во деловен простор

-кога се руши објект се плаќа надоместок за разликата помеѓу површината на објектот кој се руши и новиот објект што се гради

За индустриската зона опфатена со Генералниот Урбанистички план за Василево и индустриската зона опфатена со Урбанистичкиот план вон населено место село Градашорци надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе изнесува:

-За деловни и производни објекти 2.500 ден/м²

-Бензински пумпи (згради, натстрешници, резервоари, рампи) 3.000 ден/м²

Надоместокот на трошоците за уредување на градежно земјиште се утврдува по метар квадратен (м²) нето корисна стамбена или деловна површина што ќе се гради, согласно заверената техничка документација - Главен проект за изградба, помножени со соодветните коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост и оваа програма, а се наплаќа пред издавање на Одобрението за градба.

Коефициенти утврдени со член 4 од „Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост Сл. Весник на РМ бр.38/2012“ и бр.65/2012 :

	Станбени објекти	Коефициенти
1.	Станбени простории	1,0
	Станбени простории со висина до 2,50м во подпокривен простор	0,2
2.	Логија затворена од три страни	0,4
	Подлогија затворена од две страни	0,3
	Балкони, тераси	0,2
	Заеднички проодни тераси	0,2
3.	Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба	0,3
4.	Трафостаници од 35Кв во објект и надвор од објект	0,3
5.	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,3
6.	Стражарници, управител, простории за одмор	0,5
7.	Паркиралишта и гаражи	0,1

	Деловни и јавни објекти	Коефициенти
1.	Простории	1,0
2.	Магазини	0,5
3.	Помошни простории, остава за гориво, котлара	0,3
4.	Трафостаница до 35Кв во објект и надвор од објект	0,4
5.	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,5
6.	Паркиралишта и гаражи	0,1
7.	Логија затворена од три страни	0,5
8.	Подлогија затворена од две страни	0,3
9.	Балкони, тераси	0,4
10.	Отворен наткриен простор	0,3

	Други објекти	Коефициенти
1.	Катна гаража	0,05
2.	Спортски покриени објекти	0,5
3.	Спортски отворени објекти	0,3
4.	Гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата	1,0
5.	Отворени пазаришта за 30% од површината на локацијата	1,0
6.	Базени	0,2
7.	Трафостаници над 35Кв	1,0
	За објекти од група на класи Г - производство, дистрибуција и сервиси	
1	Г1 тешка и загадува;ка индустрија	0,05
2	Г2 лесна и незагадува;ка индустрија	0,05
3	Г3 сервиси	0,05
4	Г4 стоваришта	0,05
	Бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории)	
1	Продажни простории на бензински пумпни станици	1,0
2	Услужни простории на бензинските пумпни станици	1,0
	Објекти од група на класи Б 5 – угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта, и за објектите од група на класи на намена А 4 – хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом	
1	Сите простории	0,05
	За агроберзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висинта на трошоците за уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот на уреденоста на градежното земјиште, се пресметува 50% од вкупно пресметаната површина согласно став 1 и 2 од овој член	

Корисниците на градежно земјиште кои ги немаат регулирано своите обврски, односно имаат изградено објекти без платен надоместок за уредување градежно земјиште или се утврдени разлики во изградената површина, ќе платат надоместок по цена што важи на денот на регулирањето на потребната документација, доколку објектот се вклопува во урбанистичкиот план.

Во случај на поголема инфлација во текот на годината, корекција на висината на надоместокот ќе изврши Советот на општината, во согласност со индексот на цените на мало дадени од Заводот за статистика на РМ.

Градоначалникот на општината, може поединечно со Решение да одобри, износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште да се плати на рати во зависност од висината на надоместокот и оценката за важноста на објектот.

Во текот на 2016 година од надоместок за уредување на градежно земјиште ќе бидат ослободени сите јавни служби основани од општина Василево.

IV. Намена на средствата - расходи

Средствата уплатени по основ на надоместок за уредување на градежно земјиште ќе бидат наменети за уредување и опремување на градежното земјиште во населеното место од каде се уплатени согласно програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Василево.

V. Надоместок за експропријација на земјиште

За расчистување на имотно-правните односи при пробивање на улици во индустриската зона опфатена со Урбанистичкиот план вон населено место село Градашорци на сопствениците ќе им се исплаќа надоместок во висина од 600,00 ден/м², во населените места надоместокот за експропријација ќе се исплаќа во висина од 300 ден/м²

VI. Динамика на извршување на програмата

Програмата за уредување на градежно земјиште ќе се реализира во зависност од остварувањето на приливот на средствата.

VII. Преодни и завршни одредби

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Василево".

Бр.08-3757/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3758/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.24/08, бр.91/09, бр.124/2010, бр.18/2011), член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 8 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

За изработка на урбанистички планови
во општина Василево за 2016 година

1.В О В Е Д

Годишната програма за изработка на урбанистички планови на општина Василево за 2016 година претставува основа за изработка и донесување на Урбанистички планови за населените места во општината, основа за уредување и опремување на градежното земјиште и е дел од потребната документација за добивање согласност за изработените планови од Министерството за транспорт и врски.

1. Планирани активности

Ф1. Урбанистичко планирање 1.550.000 денари

1. Во текот на 2015 година во општина Василево ќе се изработат следните урбанистички планови:

- 1.1 Урбанистички план за населено место Василево 450.000 денари
- 1.2 Урбанистички план за населени места Градашорци – Ангелци и Владиевци 400.000 денари
- 1.3 Урбанистички план вон населено место Добрашинци кај брана Турија 200.000 денари
- 1.4 Урбанистички план за населено место с.Пиперево 400.000 денари
- 1.5 Изработка на локална урбанистичко планска документација за КП бр.399,КП бр.402,КП бр.403,КП бр.404,КП бр.405, КП бр.407/1, КП бр.408, КП бр.409 и КП бр.410, м.в.Гладно Поле, КО Градошорци,општина Василево
- 1.6 Изработка на локална урбанистичко планска документација за КП бр.112, КП бр.113, КП бр.432, м.в.Големевка, КО Градошорци,општина Василево
- 1.7 Изработка на локална урбанистичко планска документација за дел од КП бр.405 КО Нова Маала 100.000 денари
- 1.8 Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Градашорци, КО Градашорци
- 1.9 Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место □ □ стопански комплекс за производно, дистрибутивно-откупен центар за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи на дел од КП 386, м.в Гладно Поле КО Градошорци

1.10 Изработка на локална урбанистичко планска документација за КП бр.1359 КО Градошорци

1.11 Изработка на локална урбанистичко планска документација за КП бр. 1347 и КП бр.1204/1

3.Финансирање

Средствата за активностите предвидени во точка 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.7 и 1.10 ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево.Средствата за активностите предвидени во точка 1.5; 1.6; 1.8 1.9 и 1.11 немаат финансиски импликации на Буџетот на општина Василево за 2016 година и истите ќе се обезбедат од физички лица.

4.Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Начинот и динамиката на реализација на оваа Програма ќе зависи од приливот на финансиските средства.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-3758/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09–3759/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 8 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната:

Програма

за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево за 2016 година

Вовед:

Оваа програма се донесува со цел превземање на активности за уредување на градежното земјиште во индустриската зона Градошорци и во другите индустриски зони во општина Василево каде врз база на донесен детален урбанистички план. Програмата е со цел да овозможи задоволување на потребите на градежната оператива за изградба на деловни и стопански објекти. Инаку во програмата се опфатени сите активности поврзани со расчистувањето на имотно правните односи (особено со приватното земјиште), расчистување на постојни инсталации и други пречки кои ќе се јават при отпочнувањето на реализацијата на програмата.

Со оваа програма се предвидува поврзување со регионалниот пат М6, пробивање и изградба на улици во самата зона, изградба на водоводна и канализациона мрежа, електрификација и изградба на други помошни објекти од областа на инфраструктурата.

Степенот на уредувањето ќе се реализира согласно динамиката на прибирање на средствата од продажбата на градежното неизградено земјиште и од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

член 1

А. Подготвителни работи:

- ✓ Расчистување на имотно-правни односи,
- ✓ Изработка на урбанистички план и
- ✓ Изработка на инвестициона-техничка документација (проекти).

Б. Опремување на градежното земјиште со инфраструктурни објекти:

- ✓ Пробивање и изградба на улици,
- ✓ Изградба на водоводна и електрична мрежа,
- ✓ Изградба на атмосферска и канализациона мрежа,
- ✓ Изградба на други објекти од областа на инфраструктурата.

член 2

Уредувањето и опремувањето на градежното земјиште ќе се врши од средствата што ќе се прибираат од:

- ✓ Продажбата на државно неизградено градежно земјиште од: 5.500.000 денари,
- ✓ Средства од АФПРЗ во висина од : : 17.000.000 денари

Вкупно: 22.500.000 денари

член 3

ФАС. Уредување на градежно земјиште во индустриската зона во Градошорци

1. Изградба на улица 5 во с.Градошорци за пристап до индустриска зона од: 17.000.000 денари;
2. Изградба на дел од улица 9 во индустриска зона Градошорци од : 4.000.000 денари
3. Изградба на водоводна межа во индустриската зона од: 500.000 денари;
4. Изградба на фекална канализација во индустриската зона од: 500.000 денари;
5. Расчистување на имотноправните односи во индустриската зона од: 500.000 денари

Вкупно: 22.500.000 денари

член 4

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-3759/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3759/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 8 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната:

Програма

за уредување просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2016 година

Вовед:

Програма се донесува со цел за уредување на просторот во определени места. Програмата е со цел да овозможи задоволување на потребите на градежната оператива за изградба и реконструкција на објекти во населените места. Инаку во програмата се опфатени сите активности поврзани со расчистување на постојни инсталации и други пречки кои ќе се јават при отпочнувањето на реализацијата на програмата.

Со оваа програма се предвидува одредени објекти сопственост на општина Василево да им се изврши одредена адаптација и прилагодување со цел да бидат во функција на граѓаните.

Ова се однесува претежно на објектите како културните домови, школските дворови, и другите комерцијални објекти кои се сопственост на општината.

Степенот на реализација на програмата ќе се реализира согласно динамиката на прибирање на средствата од Буџетот на општина Василево.

член 1

А. Подготвителни работи:

- ✓ Расчистување на имотно-правни односи доколку постојат,
- ✓ Прибирање на урбанистичка документација и
- ✓ Изработка на инвестициона-техничка документација (проекти).

Б. Опремување на објектите со инфраструктура:

- ✓ Реконструкција на објекти во месните заедници (школи културни домови и слично),
- ✓ Оградување и заштита на просторот околу објектите сопственост на општината,
- ✓ Изградба на други објекти од областа на инфраструктурата.

член 2

Уредувањето и реконструкцијата на објектите и земјиштето ќе се врши од средствата што ќе се прибираат од:

- ✓ Буџетот на општина Василево од: 10.000.000 денари,
Вкупно:10.000.000 денари

член 3

FDA . Уредување на градежно земјиште во населените места во општина Василево

6. Опремување со парно греење во школото во Доброшинци, Чанаклија,Радичево и Сушево од: 1.000.000 денари;
7. Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Висока Маала средства од 2.500.000 денари;
8. Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Дукатино средства од 2.500.000 денари;
9. Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Доброшинци средства од 2.500.000 денари;
10. Изградба на детско игралиште во паркот во с.Василево средства од 500.000 денари;
11. Изградба на детско забавен парк во с.Ангелци средства од 1.000.000 денари;

12. Изградба на постројка со парк во с.Радичево средства од 1.000.000 денари
Вкупно: 11.000.000 денари

член 4

Оваа Програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-3760/1 Совет на општина Василево
17.11.2015г. Претседател,
Василево Душко Атанасов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3761/2 Општина Василево
17.11.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 14 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната:

Програма

за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2016 година

Вовед:

Во програмата изградбата и реконструкцијата на системите за водоснабдување како дел од надлежноста за комунални дејности за 2016 година предвидени се одредени активности за кои ќе бидат обезбедени средства преку трансфери од страна на пооделни министерства и од сопствени приходи во буџетот за 2016 година.

член 1

За реализација на наведената програма предвидени се средства од:
- Трансфери на средства од АФПРЗ и од Светска банка

- ✓ Средства обезбедени од Светска банка:
5.100.000 денари,
- ✓ Средства од АФПРЗ во висина од :
22.500.000денари.
- ✓ Буџет на општина Василево
6.000.000денари
Вкупно: 33.600.000 денари

Средствата ќе бидат искористени за изградба на следните капитални објекти:

- ЛИО Изградба на систем за одведување и пречистување на отпадни води во с.Ангелци
5.100.000 денари;
- ✓ Изградба на дел од фекална канализација за село Владевци
1.500.000 денари
ЛИА Регулација на Сушички порој
21.000.000 денари
ЛИБ Изградба на дел од фекална канализација Василево
6.000.000 денари
Вкупно: 33.600.000 денари

член 2

Овие трошоци (како капитални), исклучиво се однесуваат за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во сите населени места во општина Василево.

член 3

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-3761/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година

Бр.09-3762/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2016 година

Програмата која се однесува на комуналната сфера се донесува со цел да се постигнат одредени ефекти во одржувањето на улиците, патиштата, локалните депонии, атмосферската канализација, гробиштата, зелените површини, водоводната мрежа, урбаната опрема, парковите со цел

подобрување и унапредување на животната средина во општина Василево.

За реализација на ова Програма потребни се 2.800.000 денари, средства кои ќе се обезбедат од следните извори на финансиски средства:

- Од надоместокот за заедничка потрошувачка кој се наплаќа во општина Василево во вкупен износ од 700.000 денари и
- Од буџетот на општина Василево во вкупен износ од 2.100.000 денари.

Предлагам во Програмата за оваа година приоритет да дадеме на следните активности:

J-Трошоци се однесуваат во надлежноста на комуналните дејности за одржување на улици, патишта, депонии, канали, паркови, гробишта и други јавни површини во општината

J20. Одведување и прочистување на отпадни води во Василево

1. Чистење на канали во Ангелци, Градошорци, Седларци.....100.000 денари,
 2. Чистење на канали во Чанаклија, Нова Маала и Доброшинци.....100.000 денари,
 3. Чистење на канали во Радичево, Дукатино и Сушево.....100.000 денари,
 4. Чистење на канали во Василево и Пиперево.....100.000 денари
 5. Чистење на канали во Владевици100.000 денари
- Вкупно: 500.000 денари

J 40 Јавна чистота

1. Чистење и одржување на диви депонии во сите населени места ----- 400.000 ден.
 1. Чистење и одржување на гробишта во сите населени места----- 600.000 ден.
 1. Чистење, транспорт и метење на улици од цврст отпад-----300.000 ден.
- Вкупно: 1.300.000 денари

J 70 Одржување и користење на паркови и зеленило

1. Одржување на паркови во Василево, Пиперево, Ангелци и Градошорци-----200.000 ден.
 2. Одржување на зелени површини во другите населени места-----100.000 ден.
- Вкупно: 300.000 денари

J 80 Други комунални услуги

1. Посипување и поравнување на земјените локални патишта и улици во сите населени места во општина Василево --700.000 денари.

Вкупно: 700.000 денари

Бр.08-3762/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3763/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/2002), како и врз основа на член 5 од Законот за даноците на имот („Службен весник на РМ“ број 61/04, 92/07 и 108/08 година) и член 21 од Статутот на општина Василево, („Службен гласник“ на Општината бр. 10/06) Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево

член 01

Согласно Одлуката на Владата на РМ под број 19-2461/1 од 22.06.2005 година се донесе Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Сл. Весник на РМ бр. 50/05, 40//10, 46/10 и 183/2011). Со оваа методологија се утврдува пазарната вредност на недвижен имот, како основа за пресметување на данокот за имот, данокот за наследство и подарок и данокот на промет на недвижности.

член 02

Пазарната вредност на недвижниот имот како вредност на имотот која може да се постигне во слободниот промет на настанување на даночната обврска се утврдува за следниве видови на недвижен имот:

- ✓ Згради (Станови во колективни станбени згради, куќи, канцеларии, дукани деловни простории, хотели мотели и објекти за одмор и рекреација, бензински пумпи ресторани кафеани кафулиња и деловни згради);
- ✓ Земјишта (земјоделско, градежно, шуми и пасита);
- ✓ Други градежни објекти (гаражи, помошни објекти како што се: амбари,штали,плевни,шупи и друго).

член 03

Пазарната вредност на зградите, земјиштата и другите градежни објекти се утврдува во пресметковни бодови по м2 функционална површина за зградите и другите градежни објекти и по м2 површина за земјишта, во зависност од видот на имотот и според основни и дополнителни елементи содржани во методологијата и во обрасците кои се нејзин составен дел.

член 04

Функционалната површина на индивидуална стамбена зграда (куќа) се пресметува како збир на подните површини меѓу внатрешните ѕидови на собите, ходниците и другите простории, како и 25% од површините на терасите, 50% од површините на балконите, 75% од површината на ложиите, 30% од површината на подрумот и 70% од површината на поткровјето на кое парапетниот (надворешен) ѕид е повисок од 1,20 метри.

Функционалната површина се определува според соодветна документација а ако таква не постои со мерење.

член 05

Како основни елементи за утврдување на пазарната вредност за зградите се: Вид на градба, меѓукатна конструкција, кровна конструкција, вид на инсталација, лифт, подна површина, санитарија, фасадна столарија(прозорци), врати, фасада, изолација и ексклузивност. Под ексклузивност од предходниот став на членот се подразбира посебен вид на градба со употреба на висококвалитетни градежни материјали.

Како дополнителни елементи според кои се утврдува пазарната вредност се: катноста на објектот, микролокацијата, макролокацијата и атрактивноста на објектот кои како критериуми се додаваат на градежната вредност на оваа методологија и преставуваат пазарна вредност на зградите.

Што се однесува до деловните згради и деловните простории покрај основните и дополнителните елементи се пресметува и ексклузивноста, атрактивноста, близината до магистрални патишта со примената на факторот ако се наоѓаат во комплекс на прометно место. Доколку овие стопански згради се наоѓаат во рурална средина пазарната вредност се утврдува врз база само на градежната вредност.

Истите критериуми наведени во овој член се однесуваат на административните згради и административните простории понатаму на производствените погони, магацини, хали, стоваришта, бензински пумпи и други деловни простории кои се наоѓаат во нашата општина.

член 06

При утврдување на градежното земјиште се зема во предвид и локацијата на населените места при што се утврдени три зони населени места:

ред број	Земјиште во градежниот опфат	Износ во денари:
1	<p>Василево Ангелци Градашорци Пиперево Сушево Владевци</p> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 80px; margin: 0 auto; text-align: center;"> <p>ПРВА ЗОНА</p> </div>	250 ден М2
2	<p>Доброшинци Нова Маала Чанаклија Дукатино Радичево</p> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 80px; margin: 0 auto; text-align: center;"> <p>ВТОРА ЗОНА</p> </div>	150 ден М2
3	<p>Едрениково Седларци Висока Маала Нивичино Варварица Требичино Кушкулија</p> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 80px; margin: 0 auto; text-align: center;"> <p>ТРЕТА ЗОНА</p> </div>	100 ден М2

- А** Градежното земјиште во индустриските зони Василево, Градашорци и Владевци ќе се пресметува по 600 ден/м²
За пресметување на макро локацијата при утврдување на пазарната вредност на недвижен имот ќе се земат XVI , XVII и XVIII зона од Методологијата согласно утврдените зони по населени места
- Б** За останатото градежно земјиште кое е во градежниот опфат на сите населени места е поделено во три зони кои се дадени во посебна табела.

член 07

Пазарната вредност на земјоделското земјиште, шумите и пасиштата се зема во предвид земјоделската култура и класа, стрмнина, длабочина, ерозија, можност за иригација, користење на машинерија, апсорпција на вода и слично дадено во табели по катастарски општини:

р.број	Катастарски општини	Класа 1/2	Класа 3/4	Класа 5	Класа 6	Класа 7	Класа 8
1	КО-Ангелци	50	40	30	20	15	10
2	КО-Василево	50	40	30	20	15	10
3	КО-Висока Маала	30	20	15	15	10	10
4	КО-Владиевци	50	40	30	20	15	10
5	КО-Доброшинци	50	40	30	20	15	10
6	КО-Градашорци	50	40	30	20	15	10
7	КО-Дукатино	40	30	20	20	15	10
8	КО-Едрениково	40	30	20	15	10	10
9	КО-Нивичино	15	15	10	10	5	5
10	КО-Нова Маала	40	30	20	20	10	10
11	КО-Пиперево	50	40	30	20	15	10
12	КО-Сушево	50	40	30	20	15	10
13	КО-Требичино	20	10	10	5	5	5
14	КО-Седларци	40	30	20	15	10	5
15	КО-Чанаклија	40	30	20	20	15	10
16	КО-Радичево	50	40	30	20	15	10
17	КО-Варварица	20	20	10	10	5	5

член 08

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Василево“, а ќе се применува од 01 Јануари 2016 година.

Бр.08-3763/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2015/2016 година во зимски услови, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година

Бр.09-3764/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната

ПРОГРАМА

за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2015/2016 година во зимски услови

1. ОПШТ ДЕЛ

Со оваа Програма се предвидува обемот, динамиката и начинот и одржувањето на локалните патишта и улици во населените места во општина Василево во зимски услови за 2015/2016 година.

Во оваа програма нема да биде опфатен магистралниот пат А-4 кој минува низ нашата општина од с. Дукатино до с. Добрејци и регионалниот пат од А-4 до Културен дом Василево бидејќи инженерците за зимско

одржување на магистралните и регионалните патишта спаѓаат во надлежност на ЈП "Македонија пат" - Скопје подружница штип - испостава Струмица.

Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и функционирање на сите правни и физички лица преку:

- дефинирање на работите и обврските за сите учесници со нејзината реализација;
- определување на обемот на работите и нивото на чистење на снегот и голомразицата од коловозните површини;
- определување на потребните финансиски средства.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

Преку организационата поставеност на учесниците ќе бидат дефинирани работите и задолженијата на директните учесници вклучени во реализацијата на оваа Програма.

Општина Василево

- ја изготвува Програмата;
- склучува договори со фирми за реализирање на сите активности предвидени со Програмата;
- врши стручен надзор во извршувањето на Програмата;
- преку средствата за јавно информирање, информира за обврските на зимските служби и обврските на учесниците;
- учествува во финансирањето на активностите;

Претпријатие со кое општина Василево има склучено договор за реализација на програмата

- ја реализира програмата во целост
- врши набавка и складирање на сол и песок и се грижи за правилно и навремено расфрлање.
- организира редовна приправност со потребна опрема алат, резервни делови и стручен кадар за обезбедување исправност на сопствената механизација;
- врши посипување на сол и песок;
- го расчистува снегот од коловозните ленти во населените места;

- ги прочистува главните одводни пропусти за прифаќање на вишокот вода од обилни врнежи на дожд и снег;
- врши сечење и отстранување на паднати дрвја и гранки од коловозите и тротоарите.

Други учесници

- ЕВН - Струмица ги расчистува нивните објекти и електроинсталациите од обилни снегови;
- Т-хеме ги расчистува нивните објекти и телефонските инсталации;
- Другите кабловски оператори ги расчистува нивните објекти и телефонските инсталации;
- Претпријатијата, училиштата и граѓаните сопственици или корисници на згради и простории (продавници, самопослуги, ресторанти, кафе барови, флиперцилници и друго) превземат мерки за чистење на снегот пред своите објекти.
- Граѓаните, сопственици на индивидуални стабени објекти го чистат снегот и голомразицата од тротоарите и природните места пред своите стамбени објекти.

МВР Струмица - Сообраќајна полиција го контролира и регулира сообраќајот на сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска со сите задолжени субјекти за реализација на оваа Програма, преку контакт телефон 354 - 444 и 070 - 310 - 110 - Градоначалник на општина Василево, Ванчо Стојанов, и директорот на ЈПКД Турија, Лела Митев телефон 078/230-288.

3. ОБЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ

Обемот на одржување на улиците во населбите зависи од:

- густината на населението;
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила;
- видот и бројот на инфраструктурните објекти;
- коловозните ленти како улици за оспособување се вкупно 15 км во 15 населени места;
- коловозните ленти како локални патишта за оспособување се вкупно 37 км.

Расчистувањето на коловозните површини ќе се одвива по приоритетна листа.

4. ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА за зимско одржување на улици во населбите и локалните патишта во општина Василево

За нормално одвивање на сообраќајот на улиците и на локалните патишта во зимски услови при врнежи на снег и голомразица потребно е зимско одржување.

Одржувањето ќе се извршува со машинско чистење на снегот од Коловозот, расфрлање на сол и песок по отстранувањето на снегот и рачно чистење на одредени места.

Според важноста на локалните патишта и улици интензитетот на сообраќајот и местоположбата на истите, тие можат да се поделат во 2 приоритетни групи на одржување.

Прв приоритет

Во првата приоритетна група спаѓаат сите локални патишта и главните улици во населбите кои овозможуваат влез и излез.

Тоа се:

1. Од Магистрален пат А-4 - до с. Седларци кој минува низ населените места Градошорци и Ангелци;
2. Од Магистрален пат А-4 - до с. Нова Маала кој минува низ село Доброшинци;
3. Од локален пат Доброшинци - Нова Маала до с.Чанаклија;
4. Од локален пат во с.Доброшинци до с.Висока Маала;
5. Од културен дом во Василево до ОУ „Герас Цунев“ во с.Пиперево;
6. Од Магистрален пат А-4 - до центарот на с.Дукатино;
7. Од Магистрален пат А-4 - до центарот на с.Радичево;
8. Од Магистрален пат А-4 - до центарот на с.Владевици;
9. Од Магистрален пат А-4 - до центарот на с.Сушево;
10. Од културен дом во с.Градошорци до центарот на с.Едерниково;
11. Од с.Гечерлија до центарот на с.Чанаклија;

12. Од клучката пред с.Едерниково до влезот во с.Требичино.

Втор приоритет

Во втор приоритет спаѓаат улиците низ населените места кои водат до виталните објекти: училишта, амбулантни, гробишта и бунарите за вода.

Во оваа приоритетна група влегуваат: улиците во :

1. Василево

- улицата од училиштето, покрај отворениот канал;
- од поштата до гробиштата и
- од културниот дом до корубите на излезот од Василево кон Добрејци.
- од училиштето до Црквата Св. Богородица

2. Градошорци

- улицата од центарот до Чифликот;
- улицата од главниот пат до училиштето.

3. Пиперево

- улицата до гробиштата и спортското игралиште;
- улицата од центарот до Славе Гоциров;
- улицата од центарот до Греслиев Стојан.

4. Ангелци

- улицата од главниот пат до гробиштата;
- улицата од главниот пат до манастирот;
- улицата од главниот пат до Партиков Андро

5. Нова Маала

- улица од центарот до гробишта.

5. Сушево

- од центарот до трафостаница 2
- улицата покрај поројот од левата страна до гробиштата

6. Радичево

- од центарот до гробиштата

7. Владевци

- од центарот до гробиштата

8. Дукарино

- од центарот до гробиштата
- Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет, сообраќајот може да се одвива несметано во сите правци.

5. ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ

Оспособувањето на коловозите се врши во зависност од временските услови и тоа:

- прва состојба на готовност - е состојбата на присуство на голомразица и снежни врнежи до 20 см;
- втора состојба на готовност - е состојба на присуство на голомразица и снежни врнежи над 20 см.

Оспособувањето на коловозите во прва и втора состојба на готовноста го врши ЈП „Турија“ Василево со кое општина Василево има склучено договор.

Начинот на организација го врши Директорот на ЈП „Турија“ Василево, по наредба на Градоначалникот на општина Василево.

6. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма се врши од средствата од Агенцијата за државни патишта специјално наменети за зимско одржување на локални патишта и улици.

Се задолжува ЈП Турија Василево веднаш да изврши набавка на 300 кг сол и песок 10 м³.

Минимални финансиски средства кои се потребни за реализација на програмата се 400.000,00 денари.

7. ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И НАДЗОР

Извршувањето на Програмата го врши општина Василево преку ЈП "Турија" Василево. Надзор врз извршувањето на програмата врши Градоначалникот на општина Василево.

8. ЈАВНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила веднаш по усвојувањето од Советот на општина Василево, а ќе се објави во „Службен гласник на ОВ“.

Бр.08-3764/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за за усвојување на Деловникот за работа на Совет на млади на Општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3765/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02),член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Деловникот
за работа на Совет на млади на Општина
Василево

1.Се усвојува Деловникот за работа на Совет на млади на Општина Василево бр.02-3711/1 од 12.11.2015.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Деловникот за работа на Совет на млади на Општина Василево

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-3765/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за определување организатор на „Новогодишно-Божиќниот турнир“ Василево 2015/2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3766/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03, 08/06 и 09/10), Советот на својата редовна седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за определување организатор на
„Новогодишно-Божиќниот турнир“ Василево
2015/2016 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево го определува Советот на млади на општина Василево за организатор на „Новогодишно-Божиќниот турнир“ Василево 2015/2016 година .

Член 2

Општина Василево е покровител на „Новогодишно-Божиќниот турнир“ Василево 2015/2016 година и согласно Програмата за спорт и рекреација соодветно ќе го помогне истиот.

Член 3

Советот на млади на општина Василево е должна да достави детален Извештај за начинот на кој ќе се спроведе и организира „Новогодишно-Божикниот турнир“ Василево 2015/2016 година.

Член 4

Советот на млади на општина Василево се обврзува да го организира „Новогодишно-Божикниот турнир“ Василево 2015/2016 година во спортски дух и согласно сите важечки законски прописи во Република Македонија.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-3766/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на Струмичка Православна Епархија -Црковен одбор Пиперево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3767/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Струмичка Православна Епархија -Црковен одбор Пиперево

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 10.000,00 денари на Струмичка Православна Епархија – Храм Св.Великомаченик Ѓорѓи -Црковен одбор Пиперево.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Струмичка Православна Епархија – Храм Св.Великомаченик Ѓорѓи - Црковен одбор Пиперево за инвестирање во проширување на Храмот Св.Великомаченик Ѓорѓи во с.Пиперево и средствата да се уплатат на жиро сметка бр. 370041200144457 депонент Еуростандард Банка.

член 3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2015 година

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-3767/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на помош во градежни материјали на Црковниот одбор од с.Радичево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2015 година.

Бр.09-3768/2
17.11.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

заради доизградба црквата св.Илија во црковниот двор во с. Радичево.

член 3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2015 година

член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-3768/1
17.11.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Душко Атанасов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03 и бр.08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 13.11.2015 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на помош во градежни материјали на Црковниот одбор на с.Радичево

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува помош во градежни материјали во износ од 10.000 денари на Црковниот одбор на с. Радичево .

член 2

Помошта утврдена во член 1 се одобруваат на Црковниот одбор на с. Радичево